

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА
ИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН

бр. 01-93/1

29.03 20 21 год.
И Т И П

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВОЈ НА ИСТОЧЕН
ПЛАНСКИ РЕГИОН 2015-2019
(која се применуваше и во 2020 година)
за 2020 година

Март, 2020 година



ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА ИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН

Ванчо Прке 119, 2 кат
2000 - Штип, Македонија
Т: +389 32 386 408
Ф: +389 32 386 409
Е: eastregion@eastregion.mk
I: www.eastregion.mk

Подготвил: Центар за развој на Источен плански регион

Усвојува: Совет за развој на Источен плански регион

Врз основа на член 30 став 1 алинеја 6 и член 65 став 5 од Законот за рамномерен регионален развој (Службен весник на Република Северна Македонија бр.24/2021) и член 4 став 1 алинеја 8 од Одлуката за основање на Центарот за развој на Источниот плански регион, Центарот за развој на Источен плански регион изготви:

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВОЈ НА ИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН 2015-2019 (која се применуваше и во 2020 година) за 2020 година

Годишниот Извештај за спроведување на Програмата за развој на Источен плански регион 2015-2019 година (која се применуваше и во 2020 година) го опфаќа периодот јануари - декември 2020 година.

Во координација со 11 (единаесет) единици на локалната самоуправа во состав на регионот, Центарот за развој на Источниот плански регион реализираше активности согласно утврдените среднорочни цели и приоритети во Програмата и Годишниот Акционен план.

Во овој извештај се опфатени проектите финансирани од националниот буџет преку Програмите за рамномерен регионален развој на Министерството за локална самоуправа и Бирото за регионален развој, проекти финансирани од националниот буџет преку Програмите на линиските министерства, АФПЗРР, проекти финансирани од ИНТЕРРЕГ ИПА - Програма за прекугранична соработка со Р.Бугарија (2014-2020), Швајцарската Агенција за развој и соработка – (SDC), Швајцарската конфедерација, ГИЗ-РЕД Програмата за регионален економски развој во Р.Македонија, УНДП и останати донатори.

Во извештајот, се опфатени и проекти реализирани од други чинители во регионот, во кои Центарот се јавува како партнер или поддржувач, како и проекти за кои Центарот има обезбедено директно податоци или податоци преку општините.

Визијата за регионалниот развој на Источниот плански регион упатува на крајната цел што треба да се постигне:

“Источниот плански регион да е модерен регион со динамичен економски развој базиран на развојот на човечките ресурси и современата технологија,

препознатлив по зачуваната животна средина, одржливо земјоделство и подобриот квалитет на живеење”.

Среднорочни цели, главни приоритети и мерки за реализирање на поставената визија:

СЦ1. Економски развиен регион, пошироко препознаен како атрактивен за инвестирање;

Главни приоритети за остварување на оваа среднорочна цел се:

- ✓ **ГП 1.1. Искористување на расположливите ресурси и конкурентски предности за привлекување на инвеститори во регионот**
Остварувањето на овој приоритет се реализираше преку следниве мерки:

1.1.3. **Изнаоѓање на дополнителни погодности за инвеститорите**
Од оваа мерка во 2020 година е реализирана:

- Реконструкција на пумпна станица за водовод во индустриска зона Во Македонска Каменица

1.1.4. Промоција на регионот и на неговите конкурентски предности

Од оваа мерка во 2020 година е реализирана:

- Објавување на информации на општиската веб страна на општина Пробиштип;
- Одржување на редовни средби, настани и трибини во општина Пробиштип;
- Промоција преку користење на електронските и пишаните медиуми(фејсбук прфил, локална телевизија и радио, регионални медиуми) во општина Пробиштип;
- Туристички водич на општина Пробиштип.

- ✓ **ГП 1.2. Развој на претприемништвото и на малиот бизнис во регионот,**
Остварувањето на овој приоритет се реализираше преку следниве мерки:

1.2.1. **Поттикнување на приватната иницијатива и малиот бизнис**

Од оваа мерка во 2020 година е реализирана:

- Поддршка за старт-ап бизниси за развој на еко туризам

1.2.3.Подигање на капацитетот на бизнисите за пристап до развојните фондови

Од оваа мерка во 2020 година е реализирана:

- Запознавање со тековните огласи на фонд за иновации и технолошки развој во општина Пробиштип.

- ✓ **ГП 1.3. Транспорт, комуникации и просторно планирање**
Остварувањето на овој приоритет се реализираше преку следниве мерки:

1.3.1. Реконструкција и градба на патната мрежа

Од оваа мерка во 2020 година се реализирани:

- Изградба на ул.Први Мај во село Ратево – Општина Берово;
- Изградба на пристапни патишта за планинските населени места Вртешка;
- Изградба/Реконструкција на пристапен пат до село Вртешка - Фаза 2 (од стационача 1+300,00 до стационача 2+2261,41);
- Реконструкција на Улица 1: КП 2260 и дел од КП 2250 и Улица 2: КП 2251/1 и дел од: КП 2252/1, КП 2261/1, КП 2088/1, КП 2086 и КП 2085 сите КО Крупиште;
- Изградба на улици во општина Карбинци;
- Подобрување на јавните општински услуги во општина Пехчево MSIP 2;
- Изградба на Ул. Бр. 4 во с.Робово;
- Изградба на Ул. Бел Камен во Пехчево;
- Изградба на Ул. 7-ми Септември Пехчево;
- Изградба на крак 2 на Ул. Бр. 2 во с.Црник;
- Асфалтирање на повеќе улици во градот и населените места во општина Кочани;
- Бетонирање на два крака на ул. Стамен Манов-Општина Кочани;
- Рехабилитација на локален пат од железничка пруга до с.Мојанци;
- Изградба на крак на ул Филе Ристов и крак на ул Генерал Апостолски, с.Зрновци;
- Локален пат маала Капетанци-Балинци; Општина Веница;
- Крпење удаарни дупки – Општина Веница;
- Проектни документации за Пат Трсино - Голак, Булевар илиндеснка, улица Црн Камен, улица во населба Градец;
- Изградба и реконструкција на ул. Македонска – Општина Веница
- Проширување на пат Веница – Градец
- Изградба на улица во с.Лаки – Општина Веница
- Асфалтирање на ул. „Сајбие Демир“ – Штип;
- Асфалтирање на дел од ул. „Љубен Иванов“ потез до м.в. „Теќето“.- Штип;
- Асфалтирање на дел од ул. Тошо Арсов- Штип;
- Асфалтирање на дел од улица Христијан Карпош - Штип;
- Асфалтирање на паркинг простор на улица КЈП (Аргач) - Штип;
- Асфалтирање на паркинг простор пред станбени згради во населба Пребег-Штип;
- Тампонирање , бетонирање и асфалтирање на улица во Караорман – Штип;
- Реконструкција на тротоар на улица “Кирил и Методи” спроти градскиот саат. – Штип;
- Изградба на пешачка патка во корито на река Отиња. – Штип;
- Реконструкција на тротоар на ул. “Енгелсова” – Штип;
- Реконструкција на тротоари на дел од ул. “Сутјеска“и “Пиринска” – Штип;
- Изведба на тротоар на ул.”АСНОМ” – Штип;
- Бетонирање на пешачки пристап на ул. “Иво Лола Рибар” кај трафостаница. – Штип.
- Изградба на ул.,„Даме Груев“ во Македонска Каменица;

- Рехабилитација и автоматизација на постоечки објекти за снабдување со вода во општина Пробиштип
- Реконструкција на ул Црн Врв во општина Пробиштип;
- Поплочување на тротоари на дел од ул Јордан Стојанов во општина Пробиштип;
- Поплочување со бехатон плочки на крак од ул Никола Карев во општина Пробиштип;
- Реконструкција на ул Димитар Влахов во општина Пробиштип;
- Улично осветлување на дел од ул Јордан Стојанов во општина Пробиштип;
- Реконструкција на пат до нм Стрмош во општина Пробиштип;
- Поплочување на 3 улички во општина Пробиштип;
- Поплочување на улица во Маричанска населба во општина Пробиштип;

1.3.2. Подобрување на транспортните услуги и мобилноста

Од оваа мерка во 2020 година се реализирани:

- Изградба на пешачка и вело патека – фаза 1 како спој на улица Гоце Делчев со улица Борис Кидрич во Берово
- Реконструкција на паркинг простор кај Детска Градинка во Берово;
- Изградба на дел од ул. Маршал Тито во с. Ратево – реконструкција на колско пешачка улица, крак од улица Маршал Тито;
- Изградба на улица Плачковица во Берово;
- Реконструкција на ул. Моша Пијаде во с. Русиново општина Берово;
- Изградба на улица 3 во село Мачево - Општина Берово;
- Реконструкција на дел од ул. Јуриј Гагарин во Берово;
- Реконструкција на ул.23 Август во Берово;
- Поплочување на улици и тротоари во Винаца и населени места;
- Изработка на проектна документација за улица Панче Карагозов со Реконструкција во Штип
- Изработка на проект за реконструкција на крстосница ул. „Сремски фронт“ со улица „Борис Крајгер“ во Штип;
- Изработка на инвестиционо техничка документација за реконструкција и доградба на трибини на “Градски стадион” во Штип;
- Изработка на проектна документација за доизградба на улици во населба “Караорман”;
- Изработка на проектна документација за доизградба на улици во населба “Света Недела” и Дузлачки рид во Штип;
- Изработка на проектна документација за улица Панче Карагозов Реконструкција во Штип;
- Изработка на проектна документација за улица Солидарност Реконструкција во Штип;
- Изработка на проектна документација за улица Брака Даневи и Реконструкција во Штип;
- Изработка на проектна документација за улица 5 ти Конгрес и Реконструкција
- Продолжување на уредување на речно корито на река „Отиња“ до влив во река „Брегалница“ во Штип;
- Уредување на тротоар на ул. Енгелсова од лева страна во Штип;
- Бетонирање и тампонирање на улици во населба Три Чешми;
- Уредување на тротоар на ул. Енгелсова кај Трафостаница во Штип;
- Уредување на паркинг на Булевар ЈНА во Штип;

- Кружен тек на ул. Борис Крајгер и Партизанска во Штип;
- Тротоар на ул. Борис Крајгер и Партизанска - кружен тек во Штип;
- Колски пристап Шардаван во Штип;
- Паркинг патека на ул. Џемал Биједиќ во Штип;
- Бетонирање на улици во нас Деснаци и Каваклија во Штип;
- Уредување на плато пред Дом на Култура во Штип;
- Пешачки пристап на ул. Јајце и ул. Лески во Штип;
- Партерно уредување и изработка на паркинг и тротоар во населба Караорман;
- Санација на улица во индустриска зона Север во Штип;
- Изработка на тротоар на ул. Христијан Карпош во Штип;
- Реконструкција на регионален пат Крупиште - Пробиштип

1.3.4. Градење на функционално-просторни структури

Од оваа мерка во 2020 година се реализирани:

- Подобра инфраструктура за подобри услови - Креирање на сообраќајно решение за надминување на сообраќајниот метеж во Источен плански регион "Општина Штип;
- Донесен ДУП - Винаца блок 18 дел 4;
- Изработка на „УРБАНА РЕВИЗИЈА„ за општина Пехчево;
- Урбанистички план за село Чифлик ТБ 82/2020 за период 2020/2029;
- Мерка 322: Изработени УПС за села: Горни Подлог, Долни Подлог, Грдовци и Тркање општина Кочани, Чешиново, Мојанци и Облешево општина Чешиново - Облешево, Спиково, Умлена и Чифлик - Општина Пехчево, Цера и Дулица Македонска Каменица, Карбинци и Таринци општина Карбинци
- Изградба на нова, реконструкција и модернизација на постојната опрема за мерење на системот за јавно осветлување во Македонска Каменица;
- Изградба на пешачки патеки на кеј на река Каменичка;
- Канализациона мрежа на ул. „Даме Груев“ во Македонска Каменица;
- Атмосферска канализација во стари згради во Македонска Каменица;
- Атмосферска канализација на ул. Церска во Македонска Каменица;
- Атмосферска канализација на ул. Индустриска во Македонска Каменица;
- Канализациона мрежа - н.м Стара Каменица;
- Реконструкција на кров на кино сала во Пробиштип.

- ✓ ***ГП 1.4. Поттикнување на развојот на подрачјата со специфични развојни потреби***
Остварувањето на овој приоритет се реализираше преку следниве мерки:

1.4.1. Подобрување на сообраќајната и комуналната инфраструктура во местата кои се со специфични развојни потреби и нивно поврзување со најблиските урбани центри;

Од оваа мерка во 2020 година се реализирани:

- Асфалтирање на повеќе улици во селата во општина Кочани;
- Дел од фекална канализација во с.Спанчево со пречистителна станица во општина Чешиново-Облешево;

- Фекална канилазација с.Бања - општина Чешиново-Облешево;
- Изградба на пристапен пат од с. Оризари до манастирот Пресвета Богородица - туристичка населба Добра Вода” Општина Кочани;
- Изградба на пристапни патишта за планинските населени места Вртешка, Кепекчелија и Калаузлија и нивно поврзување со регионален пат Р 2431 општина Карбинци
- Изведба на локален пат Шашаварлија – Кошево - Почивало во општина Штип;
- ”Изградба на дел од локален пат во с. Љуботен” во општина Штип;
- Изградба на дел од локален пат од с. Шашаварлија, с. Кошево до с. Почивало во општина Штип;
- Асфалтирање на повеќе улици во селата во Општина Пробиштип;
- Реконструкција на пат до н.м. Стрмош - Пробиштип.

1.4.2. Подобрување на условите за живот и работа во местата со специфични развојни потреби;

Од оваа мерка во 2020 година се реализирани:

- Ревитализација на дел од некатегоризиран пат РУСИНОВО – М.В.БЕЗГАШЧЕВО – општина Берово;
- Набавка на опрема за собирање и транспортирање на комунален отпад во општина Карбинци;
- Реконструкција на Мултифункционален центар Зрновци;
- Изградба на ул. „Александар Македонски“с.Чешиново, ул. „Едвард Кардељ“ с.Облешево,
- Изградба на систем за третман на отпадни води во должина од 3325 метри во село Соколарци, Општина Чешиново-Облешево;
- Пристапен пат до земјоделски површини од Пекљани до м.в. Добрави општина Ваница;
- Изградба на дел од локален пат од с.Луковица до с.Косевица;
- Изградба на дел од локални патишта во повеќе мсета со специфични развојни потреби во општина Македонска Каменица;
- Асфалтирање на улици во рурални средини во општина Пробиштип

СЦ 2. Современо и квалитетно образование, здравство и социјални дејности;

Главни приоритети за остварување на оваа среднорочна цел се:

- ✓ **ГП 2.1 Подобрување на просторните услови и опременоста на училиштата во регионот, остварувањето на овој приоритет се реализираше преку следниве мерки:**

2.1.1. Реконструкција и изградба на згради за училишта, училишни и студентски домови

Од оваа мерка во 2020 година се реализирани:

- Реконструкција на опожарен дел од училишната зграда во село Крупиште;

- Набавка на опрема и уреди за замена на нееколошки системи за греење во јавни објекти
 - Имплементација на Акциониот план за Роми за 2020 год. во општина Пехчево
 - Реконструкција на Мулти културниот центар во општина Кочани;
 - ЕЕ фасада на ОУ Малина Поп Иванова во општина Кочани
 - Реконструкција на подовите во ОУ Св.Кирил и Методиј во општина Кочани;
 - Реконструкција на кров во ОУ Никола Парапунов с.Драгобраште општина Веница
 - Реконструкција санитарни јазли во ПУ Гоце Делчев , с.Јакимово;
 - Реконструкција на санитарни јазли во ПУ Истибање , општина Веница;
 - Реконструкција на санитарни јазли во ОУ Гоце Делчев општина Веница;;
 - Замена на кров во ОУ Гоце Делчев – Веница;
 - ЕЕ во во Детска Градинка Астибо клон Сончогледи во Штип;
 - Фотоволтаици во ОУ Гоце Делчев подрачно училиште Три Чешми во општина Штип;
 - Замена на столарија и санација на трибините во спортската сала во ООУ „Св.Кирил и Методиј,, ДЕЛ-1 во Македонска Каменица;
 - Замена на столарија и санација на трибините во спортската сала во ООУ „Св.Кирил и Методиј,, ДЕЛ-2 во Македонска Каменица;
 - Демонтажа и монтажа на нови грејни тела -радијатори - ООУ „Св.Кирил и Методиј“ во Македонска Каменица;
 - Набавка на преносни компјутери лап-топ во Македонска Каменица;
 - Набавка на спортски семафор - ООУ „Св.Кирил и Методиј“ во Македонска Каменица;
 - Набавка на кошаркарски табли - ООУ „Св.Кирил и Методиј“ во Македонска Каменица;
 - Набавка на автоматска машина за чистење на подови - ООУ „Св.Кирил и Методиј“ во Македонска Каменица;
 - Поставување на варијолајт завеси во училници - ООУ „Св.Кирил и Методиј“ во Македонска Каменица;
 - Набавка на телевизори - 2(два) - ООУ „Св.Кирил и Методиј“ во Македонска Каменица;
 - Набавка на 3(три) персонални компјутери - СОУ „Миле Јаневски-Џингар“ во Македонска Каменица;
 - Набавка и монтажа на 2 (две) ПВЦ врати - СОУ „Миле Јаневски-Џингар“ во Македонска Каменица; ,
 - Изградба на бекатон патека - СОУ „Миле Јаневски – Џингар“ во Македонска Каменица;
 - Набавка на интерактивна табла - СОУ „Миле Јаневски-Џингар“ во Македонска Каменица;
- ✓ **ГП 2.2 Подобрување на условите во здравствените установи во регионот, остварувањето на овој приоритет се реализираше преку следниве мерки:**

2.2.1. *Модернизација на постојните и изградба на нови здравствени објекти посебно на оние во руралните делови на регионот*

Од оваа мерка во 2020 година се реализирани:

- Мобилни амбуланти за помош на лица од ранливите категории општина Кочани;
 - Изградба на дом за стари лица во склоп на здравен дом во Пробиштип.
- ✓ **ГП 2.3 Подобра социјална инклузија на сите ранливи категории население, остварувањето на овој приоритет се реализираше преку следниве мерки:**

2.3.1 Задоволување на потребите на регионот во доменот на современа детска заштита и училишна инклузија

Од оваа мерка во 2020 година се реализирани:

- Општокорисна работа во општина Кочани;
- Изградба на нова детска градинка во м.в. Драчевик;
- Здрави деца - сигурна иднина (иновативен проект);
- ОКР 2019/2020 траеше од септември 2019 до април 2020 во Штип
- ОКР СДЦ 2019/2020 траеше од септември 2019 до февруари 2020, 6 месеци во Штип;
- ОКР СДЦ Реангажирање, траеше 2 месеца април 2020 и мај 2020 Во Штип.
- Испорачувачи на сервисни услуги на стари и изнемоштени лица, лица со инвалидитет и лица со попреченост в надвор од домот - МОБИЛНИ ТИМОВИ во Штип;
- Адаптација и санирање на ентериерното уредување во ОЈУГД “Вера Циривири Трена“ клон “Пчелка,, во Штип;
- Изградба на парк за млади - Skejt парк "Младост" во Македонска Каменица;
- Меморандум за соработка - ангажирање на стручни лица за потребите на Дневниот центар за згрижување на лица со посебни потреби во Македонска Каменица;
- Креирање можности за работа за сите во Македонска Каменица;
- Прокреирање на хумани вредности во Македонска Каменица;
- Програма Општинско корисна работа - Зголемени услуги – Еднакви можности за сите во Општина Пробиштип;
- Активности со корисниците во Дневниот центар за деца со телесна или ментална попреченост и учениците кои учат во посебната паралелка при ООУ Браќа Миладиновци во Општина Пробиштип;
- Еднократна финансиска помош по однос на поднесено барање од лица во социјален ризик во Општина Пробиштип;
- Обезбедување на социјални пакети на лица во социјален ризик (корисници на ППП и СПМ) во Општина Пробиштип;
- Еднократна парична помош за секое новороденче по 5000 денари во Општина Пробиштип;
- Остварување на право на партиципација во ЈОУДГ „Гоце Делчев“ Пробиштип;
- Новогодишни пакетчиња за децата запишани во ЈОУДГ „Гоце Делчев“ Пробиштип;
- Активност со лицата со оштетен вид во Општина Пробиштип.

2.3.2. Побрување на грижата за стари лица во регионот

Од оваа мерка во 2020 година се реализирани:

- Третата ламела од Домот за стари лица „д-р. Иван Влашки“ во Берово;

- За инклузивна општина Пехчево 2020 - 2021 год.;
- За инклузивна општина Пехчево СДЦ 2020 - 2021 год.;
- Адаптација и санирање на ентериерното уредување во ОЈУГД “Вера Циривири Трена“ клон “Пчелка,,.

2.3.3. *Изградба на центри за згрижување и повремен престој на лица, дом за сместување на лица бездомници, народна кујна за социјални случаи*

Од оваа мерка во 2020 година се реализирани:

- Изградба на објекти за преселба на ромските семејства кои живеат во старата касарна во општина Кочани;
- Опременување на сензорна соба во склоп на Дневен центар за лица со посебни потреби во општина Винаца;
- Изградба на социјални станови во Пробиштип.

СЦ3. Сочувана и унапредена животна средина;

Главни приоритети за остварување на оваа среднорочна цел се:

- ✓ ***ГП 3.1 Регионално управување со комуналниот цврст отпад
Остварувањето на овој приоритет се реализираше преку следниве мерки:***

3.1.1. *Воспоставување на регионално управување со отпадот и подобрување на постојното управување со отпадот.*

Од оваа мерка во 2020 година е реализиран проект за:

- Јавни работи – СДЦ компонента се реализираше програмата за Јавни работи – СДЦ компонента, а во контекст за справување и превенција од Ковид-19 (коронавирус) – Општина Штип;
- Јавни работи – Општина Штип;
- Изработка на техничка документација за пречестителни станици за фекални и отпадни води во н.м Стара каменица;
- Специјално возило за смет за ЈП Каменичка Река;

- ✓ ***ГП 3.2. Заштита на водните ресурси,
Остварувањето на овој приоритет се реализираше преку следниве мерки:***

3.2.1. *Подобрување на водоснабдувањето*

Од оваа мерка во 2020 година се реализирани:

- Реконструкција на водоводна линија на ул.Даме Груев во Берово;
- Изградба на водоводна мрежа дел од ул. Прохор Пчински во Берово;
- Подобрување на водоснабдувањето на населено место Аргулица;;
- Опрема за подобрување на водоснабдувањето во Општина Карбинци;
- Изградба на канализациона мрежа во општина Кочани;
- Изградба на водоводна мрежа во општина Кочани;
- Реконструкција на водоводни линии во Винаца и населени места;
- Изградба на секундарни водоводни мрежи во нас. Балканска и нова водоводна линија крак до с. Чардаклија
- Дислокација на водовод на ул.„Даме Груев“ во Македонска Каменица;
- Реконструкција на пумпна станица во Македонска Каменица;

3.2.2. *Заштита на површинските и подземните води*

Од оваа мерка во 2020 година се реализирани:

- Изградба на колектор за фекална канализација за село Будинарци;
- Доизградба на отворен канал во село Будинарци – Регулација на дел од коритото на отворен канал/дол во н.м Будинарци;
- Изградба на фекална канализација со пречистителна станица во село Козјак општина Карбинци;
- Регулација на дел од Кочанска река;
- Изградба на крак на канализациона мрежа на ул Скопска , с. Зрновци;
- Регулација на Градечка река;
- Атмосферска канализација на ул. Широк Дол, Балканска и Брака Даневи во Штип;

- ✓ **ГП 3.3. *Одржливо користење на енергијата***
Остварувањето на овој приоритет се реализираше преку следниве мерки:

3.3.1. *Искористување на потенцијалите за производство на енергија од обновливи извори*

Од оваа мерка во 2020 година се реализирани:

- Воведување на енергетска ефикасност во јавните објекти во општина Карбинци;
- Воведување на енергетска ефикасност во јавните објекти во општина Пробиштип.

3.3.2 *Намалување на потрошувачката на енергија*

Од оваа мерка во 2020 година се реализирани:

- Програмата за намалување на аерозагадувањето за 2020 година - енергетска ефикасност реконструкција на кров во ПУ Митрашинци;
- Програмата за намалување на аерозагадувањето за 2020 година - зелени површини во општина Берово;
- Програмата за намалување на аерозагадувањето за 2020 година – опрема во општина Берово;
- Проект за енергетска ефикасност преку замена на врати во општинска зграда Пехчево;
- Клима уреди во ОУ Кочо Рацин , с. Блатец во општина Ваница;
- Кима уреди за ПУ с.Градец, ПУ с.Лески , ОУ Славчо Стојменски во општина Ваница;
- Програмата за намалување на аерозагадувањето во Општина Пробиштип;
- Програмата за намалување на аерозагадувањето за 2020 година - зелени површини во Општина Пробиштип;
- Програмата за намалување на аерозагадувањето за 2020 година – опрема во Општина Пробиштип;
- промена на прозорци во подрачноучилиште Димитар Влахов во Општина Пробиштип.

- ✓ **ГП 3.4. Климатски промени и заштита на биодиверзитетот**
Остварувањето на овој приоритет се реализираше преку следниве мерки:

3.4.2. Климатски промени

Од оваа мерка во 2020 година се реализирани:

- Намалување на аерозагадувањето преку Реконструкција и хортикултурно уредување на зелени површини во општина Карбинци;
- Проект за ревитализација на зелени површини во Пехчево;
- Проект: За почисто Пехчево;
- Проект за уредување на зелени површини во Пробиштип;

СЦ 4. Создадени услови за организирано и поврзано искористување на капацитетите за земјоделски и рурален развој;

Главни приоритети за остварување на оваа среднорочна цел се:

- ✓ **ГП 4.1 Создавање на инфраструктурни и други поврзани услови за земјоделски и рурален развој на регионот**
Остварувањето на овој приоритет се реализираше преку следниве мерки:

4.1.2. Креирање на услови за зголемување на инвестициите во земјоделството

Од оваа мерка во 2020 година е реализирано:

- Подобрување на руралната патна инфраструктура преку изградба на пристапни патишта во подрачјата со земјоделска дејност и обработлива површина во Источниот плански регион

СЦ.5 Источниот регион е туристичка дестинација позната по разновидната понуда на селективните видови на туризам;

Главни приоритети за остварување на петтата среднорочна цел се:

- ✓ **ГП 5.1. Развој на селективни видови на туризам (планински, рурален, културен и спа туризам)**
Остварувањето на овој приоритет се реализираше преку следниве мерки:

5.1.3. Подобрување на туристичката инфраструктура

Од оваа мерка во 2020 година се реализирани:

- Збогатување на туристичка понуда со партерно уредување со поставување на урбана опрема на Црнодолски водопади - Општина Пехчево;
- Изградба на патот до манастирот Добра Вода – Кочани;
- Изградба на патот Крушка до валавниците општина Кочани,
- Планински велосипедски рај во општина Кочани
- Реконструкција на регионалниот пат до Пониква

- „Културен мост низ вековите“ конзерваторски работи на црква Св. Власие, пристап и осветлување во општина Штип;
- Изградба на регионален туристичко-научен музеј за ретки минерали во Пробиштип
- Реконструкција на ски лифтовите на Пониква (инвестициски проект)
- Нашето заедничко минато - патека за заедничка иднина Културен мост низ вековите Реконструкција на мултикултурен центар во Кочани

5.1.4. Обезбедување на информации, сигнализација и визуализација на туристички атракции

Од оваа мерка во 2020 година се реализирани:

- Мапирање на планинарски патеки до природни и културно-историски знаменитости во општина Карбинци;

5.2.4. Создавање клима за јавно – приватно партнерство

Од оваа мерка во 2020 година се реализирани:

- Договор за Јавно приватно партнерство за давање на енергетски услуги на јавно советлување.

Составен дел на наративниот Годишен извештај за спроведување на Програмата за развој на Источен плански регион 2015-2019 година 2019 (која се применуваше и во 2020 година) е табеларниот приказ на реализираните проекти во 2020 година.

I. Среднорочни цели за развој на Источниот плански регион

СЦ 1.Економски развиен регион, пошироко препознаен како атрактивен за инвестирање

Приоритет	Мерка	Назив на проектот	Носител/ Партнер	Буџет	Резултати/ Индикатори	Забелешки
1.1. Искористување на расположливите ресурси и конкурентски предности за привлекување на инвеститори во регионот	1.1.3. Изноаѓање на дополнителни погодности за инвеститорите	Реконструкција на пумпна станица за водовод во индустриска зона.	општина Македонска Каменица	1.338.192,00	Подобрување на постоечката инфраструктура во индустриска зона. Реконструирана пумпна станица	
	1.1.4. Промоција на регионот и на неговите конкурентски предности	Објавување на информации на општиската веб страна,	општина Пробиштип	20.000,00	Континуирано објавување на информации и актуелности за општината и регионот. Овозможување на достапност на информации за јавноста.	
		Одржување на редовни средби, настани и трибини	општина Пробиштип	30.000,00	Формирани работни групи, и изработени планови за развој.	
		Промоција преку користење на електронските и пишаните медиуми(фејсбук прфил, локална телевизија и радио, регионални медиуми)	општина Пробиштип	20.000,00	Континуирање објавување на настани, промоции, соопштенија.	
		Туристички водич на општина Пробиштип	општина Пробиштип	300.000,00	Изработен туристички водич во 1500 примероци.	
1.2.Развој на претприемништвото и на малиот бизнис во регионот	1.2.1. Поттикнување на приватната иницијатива и малиот бизнис	Старт ап бизниси	ЦРИПР, Фармахем, СДЦ	565.000,00	Започнати 2 бизниса, Приватно сместување и Апи комора	
	1.2.3.Подигање на капацитетот на бизнисите за пристап до развојните фондови	Запознавање со тековните огласи на фонд за иновации и технолошки развој	општина Пробиштип		/ Одржани две координативни средби со бизнис заедницата со цел запознавање на моменталните огласи на ФИТР	

Приоритет	Мерка	Назив на проектот	Носител/ Партнер	Буџет	Резултати/ Индикатори	Забелешки
1.3. Транспорт, комуникации и просторно планирање	1.3.1. Реконструкција и градба на патната мрежа	Изградба на ул.Први Мај во село Ратево	Општина Берово	1.042.865,12	асфалтирање во должина од 160 метри	
		Изградба на пристапни патишта за планинските населени места Вртешка, Кекечелија и Калаузлија и нивно поврзување со регионалниот пат Р2431, Општина Карбинци	Носител: ЦРИПР, Партнер: Општина Карбинци	14.959.084,00	Изградени 3 пристапни патишта од регионалниот пат Р2431 до село калаузлија, село Кекечелија и Викенд населба Вртешка во вкупна должина од 1.587 метри	
		Изградба/Реконструкција на пристапен пат до село Вртешка - Фаза 2 (од стациоњажа 1+300,00 до стациоњажа 2+2261,41)	Општина Карбинци	10.081.183,00	Изграден пат во должина од 961 метри	
		Реконструкција на Улица 1: КП 2260 и дел од КП 2250 и Улица 2: КП 2251/1 и дел од: КП 2252/1, КП 2261/1, КП 2088/1, КП 2086 и КП 2085 сите КО Крупиште	Општина Карбинци	23.375.210,00	Изградени улици во село Крупиште во должина од 1 км, со тротоари од двете страни со ширина 1,50 м, и Атмосферска канализација во должина од 1.003 метри	
		Изградба на улици во општина Карбинци	Општина Карбинци	1.720.860,00	Изградени 3 улици во село Таринци со вкупна должина од 430 метри	
		Подобрување на јавните општински услуги во општина Пехчево MSIP 2	Општина Пехчево/Министерст во за финансии/Светска банка	6.155,167.00	- Доградена трпезарија при ОЈУДГ 7-ми Септември Пехчево - 30 м2 Изградена дел од селска Улица Бр. 1 во с.Робово, Долж. = 307 м. и Шир. = 3 м F33 Изградена дел од селска Улица Бр. 1 во с.Умлена, Долж. = 128 м. и Шир. = 3 м - Изградена дел од селска Улица Бр. 2 во с.Умлена, Долж. = 160 м. и Шир. = 3 м E33	
		Изградба на Ул. Бр. 4 во с.Робово	Општина Пехчево	858.988,36	- Изградена Ул. Бр. 4 во с.Робово Долж. = 136 м и Шир. =3,5 м	
		Изградба на Ул. Бел Камен во Пехчево	Општина Пехчево	407.978,00	- Изградена Ул. Бел Камен во Пехчево Долж. = 88 м и Шир. =3,5 м	
		Изградба на Ул. 7-ми Септември Пехчево	Општина Пехчево	761.136,00	- Изградена Ул. 7-ми Септември Пехчево Долж.= 124 м и Жир. = 3,5 м	

Приоритет	Мерка	Назив на проектот	Носител/ Партнер	Буџет	Резултати/ Индикатори	Забелешки
1.3. Транспорт, комуникации и просторно планирање	1.3.1. Реконструкција и градба на патната мрежа	Изградба на крак 2 на Ул. Бр. 2 во с.Црник	Општина Пехчево	913.021,00	Изграден крак 2 на Ул. Бр. 2 во с.Црник со Долж.=109 м и Жир.= 3 м	
		Асфалтирање на повеќе улици во градот и населените места	Општина Кочани	43.937.331,00	Асфалтирани улици во вкупна должина од 3,1 км.	Кредит од МСИП 2
		Бетонирање на два крака на ул. Стамен Манов	Општина Кочани	964.475,00	Бетонирани 250 м улица	ROMACTED Програма од Советот на Европа и Општина Кочани
		Асфалтирање и реконструкција на улици	Општина Кочани	16.758.335,00	Реконструирани улици во вкупна должина од 2,5 км.	Буџет на Општина Кочани
		Рехабилитација на локален пат од железничка пруга до с.Мојанци	Општина Кочани	18.150.000,00	Реконструиран и електрифициран пат во должина од 3 км.	преку SECO
		Изградба на крак на ул Филе Ристов и крак на ул Генерал Апостолски, с.Зрновци	Општина Зрновци	719.701,00	изградени 100м асфалтен пат	
		Локален пат маала Капетанци-Балинци	Општина Веница	16.937.574,00	Пробивање, тампонирање и асвалтирање со сите пропратни вештачки објекти т.е.пропусти 1,99 км	
		Крпење удаарни дупки	Општина Веница	273.857,00		
		Проектни документации за Пат Трсино - Голак ,Булевар илиндеснка,улица Црн Камен, улица во населба Градец	Општина Веница		Изработени 4 проектни документации	
		Изградба и реконструкција на ул.Македонска	Општина Веница	N/A	Изградени 250м	
		Проширување на пат Веница - Градец	општина Веница	2.672.682,00		
		Изградба на улица во с.Лаки	општина Веница /БРР	4.000.000,00	600м асфатлирана улица	
		Асфалтирање на ул. „Сајбие Демир“	Општина Штип	1.199.639,00	Асфалтирани 3700 м2	
		Асфалтирање на дел од ул ул. „Љубен Иванов“ потез до м.в. „Теќето“.	Општина Штип	2.269.086,00	Асфалтирани 1473 м2	
		Асфалтирање на дел од ул. Тошо Арсов	Општина Штип	1.630.376,00	Асфалтирани 2566 м2	
		Асфалтирање на дел од улица Христијан Карпош	Општина Штип	1.331.971,00	Асфалтирани 2500 м2	
		Асфалтирање на паркинг простор на улица КЈП (Аргач)	Општина Штип	448.147,00	Асфалтирани 900 м2	
Асфалтирање на паркинг простор пред станбени згради во населба Пребег	Општина Штип	477.636,00	Асфалтирани 1200 м2			

Приоритет	Мерка	Назив на проектот	Носител/ Партнер	Буџет	Резултати/ Индикатори	Забелешки
1.3. Транспорт, комуникации и просторно планирање	1.3.1. Реконструкција и градба на патната мрежа	Тампонирање , бетонирање и асфалтирање на улица во Караорман	Општина Штип	5.494.957,00	2673,6 м2 изработка на коловозна консртукција од асфалт, 219 м бетонски каналети со бетон и 1086 м2 изработка на банкина од дробен тампон	
		<i>Реконструкција на тротоар на улица "Кирил и Методи" спроти градскиот саат.</i>	Општина Штип	512.111,00	Реконструирани 130 метри	
		Изградба на пешачка патка во корито на река Отиња.	Општина Штип	2.739.786,00	Изградени 752,74 метри	
		Реконструкција на тротоар на ул. "Енгелсова"	Општина Штип	334.675,00	Реконструирани 342,1 м2	
		Реконструкција на тротоари на дел од ул. "Сутјеска"и "Пиринска"	Општина Штип	453.597,00	Реконструирани 35,5 м2	
		Изведба на тротоар на ул."АСНОМ"	Општина Штип	549.610,00	Изградени 290 метри	
		Бетонирање на пешачки пристап на ул. "Иво Лола Рибар" кај трафостаница.	Општина Штип	206.624,00	Реконструирани 19,4 м2	
		Рехабилитација и автоматизација на постоечки објекти за снабдување со вода	Влада на РМ 50 % Влада на Р.Словенија 50 % Влада на РМ 50 % Влада на Р.Словенија 50 %	73.796.626,00	1 Надградба на пумпни станици во Ратавица, Злетово и Добрево 2. Надградба на пречистителна станица Пробиштип 3. Автоматизација на збирна шахта Леговец	
		Реконструкција на ул Црн Врв	општина Пробиштип	3.258.633,00	Замена на коловозот со нов асфалт, поплучување на тротоари со бехатон плочки и ново улично осветлување со ЛЕД светилки	
		Поплучување на тротоари на дел од ул Јордан Стојанов	општина Пробиштип	557.502,00	Поплучување со бехатон плочки на дел од улицата Јордан Стојанов со должина од 150м	
		Поплучување со бехатон плочки на крак од ул Никола Карев	општина Пробиштип	340.971,00	Поплучување на улица со должина 100 м попложена со бехатон плочки д=8 см	
Реконструкција на ул Димитар Влахов	општина Пробиштип	3.470.935,00	Вадење на стар оштетен асфалт, поставување на дренажа и нов асфалтен слој на должина од 330м			

Приоритет	Мерка	Назив на проектот	Носител/ Партнер	Буџет	Резултати/ Индикатори	Забелешки
1.3. Транспорт, комуникации и просторно планирање	1.3.1. Реконструкција и градба на патната мрежа	Улично осветлување на дел од ул Јордан Стојанов	општина Пробиштип	1.100.000,00	Поставени се 18 нови сијалични места со метални столбови и ЛЕД светилки на дел од ул Јордан Стојанов со должина од 516м	
		Реконструкција на пат до нм Стрмош	општина Пробиштип	10.684.987,00	Вадење на стар оштетен и поставување на нов асфалтен слој , комплет со канали банкени , пропусти на должина од 1750 м	
		Поплочување на 3 улички	општина Пробиштип	531.239,00	Поплочување на 3 улички со бехатон плочки со д=8см во населба Пробиштипсо вкупна должина 180м	
		Поплочување на улица во Маричанска населба	општина Пробиштип	442.012,00	Поплочување со бехатон плочки со д=8 см на улица со должина од 110 м	
		Изградба на ул.,,Даме Груев,,	општина Македонска Каменица	13.717.313,00	Изградба на улица во градското подрачје во должина од 545 м	
1.3. Транспорт, комуникации и просторно планирање	1.3.2. Подобрување на транспортните услуги и мобилноста	Изградба на пешачка и вело патека фаза 1 како спој на ул. Гоце Делчев со ул. Борис Крајгер во Берово	Општина Берово	369.433,22	Должина 52 м	
		Реконструкција на паркинг простор кај Детска Градинка во Берово	Општина Берово	2.210.178,94	Реконструиран паркинг	
		Изградба на дел од ул.Маршал Тито во село Ратево	Општина Берово	877.254,48	Должина од 83 метри	
		Изградба на улица Плачковица во Берово	Општина Берово	536.496,44	Должина од 820 метри	
		Реконструкција на ул. Моша пијаде во с. Русиново	Општина Берово	1.524.583,60	должина 230 метри	
		Изградба на улица 3 во село Мачево - Општина Берово	Општина Берово	1.723.218,90	173 метри должина	
		Реконструкција на дел од ул.Јуриј Гагарин во Берово	Општина Берово	2.316.236,16	210 метри должина	
		Реконструкција на ул.23 Август во Берово	Општина Берово	673.839,00	90 метри	
		Изработка на проектна документација за Улица Панче Карагозов со Реконструкција	Светска банка Мин за транспорт и врски	12.300.000,00	Изработена техничка документација, реконструирани 406 m	
Поплочување на улици и тротоари во Веница и населени места	Општина Веница	3.665.013,00	Поплочени 1.4 км			

Приоритет	Мерка	Назив на проектот	Носител/ Партнер	Буџет	Резултати/ Индикатори	Забелешки
1.3. Транспорт, комуникации и просторно планирање	1.3.2. Подобрување на транспортните услуги и мобилноста	Изработка на проект за реконструкција на крстосница ул. „Сремски фронт“ со улица „Борис Крајгер“.	Општина Штип	136.290,00	Изработена техничка документација	
		Изработка на инвестиционо техничка документација за реконструкција и доградба на трибини на “Градски стадион”	Општина Штип	1.031.121,00	Изработени основен и идеен проект	
		Изработка на проектна документација за доизградба на улици во населба “Караорман”	Општина Штип	101.740,00	Основен проект -ЈП Стипион 2011	
		Изработка на проектна документација за доизградба на улици во населба “Света Недела” и Дузлачки рид	Општина Штип	18.590,00	Основен проект -Аква Инг	
		Изработка на проектна документација за Улица Панче Карагозов Реконструкција	Светска банка, МТВ	12.300.000,00	406 m, ширина на колковозот од 7.0 m	
		Изработка на проектна документација за Улица Солидарност Реконструкција	Светска банка, МТВ	13.420.098,00	468,05 ширина на колковозот од 6.0 m до 6.5m	
		Изработка на проектна документација за Улица Брака Даневи Реконструкција	Светска банка, МТВ	12.906.000,00	ширина на колковозот од 6.0 m до 8m	
		Изработка на проектна документација за Улица 5 ти Конгрес Реконструкција	Светска банка, МТВ	12.636.590,00	407 m	
		Продолжување на уредување на речно корито на река „Отиња“ до влив во река „Брегалница“	Општина Штип	7.568.858,00	ЈП Стипион 2011	
		Уредување на тротоар на ул Енгелсова од лева страна	Општина Штип	489.839,00	527,8 m ²	
		Бетонирање и тампонирање на улици во населба Три Чешми.	Општина Штип	976.747,00	82,4 m ³	
		Уредување на тротоар на ул Енгелсова кај Трафостаница.	Општина Штип	70.162,00	4,85 m ³	

Приоритет	Мерка	Назив на проектот	Носител/ Партнер	Буџет	Резултати/ Индикатори	Забелешки
1.3. Транспорт, комуникации и просторно планирање	1.3.2. Подобрување на транспортните услуги и мобилноста	Уредување на паркинг на Бул ЈНА.	Општина Штип	56.555,00	7,09 м3	
		Кружен тек на ул Борис Крајгер и Партизанска.	Општина Штип	457.672,00	111 метри	
		Тротоар на ул Борис Крајгер и Партизанска-кружен тек.	Општина Штип	249.171,00	90,4 метри	
		Колски пристап шардаван.	Општина Штип	623.524,00	58,5 м3	
		Паркинг патека на ул Џемал Биједиќ	Општина Штип	636.195,00	136 м2	
		Бетонирање на улици во нас ДеснациКаваклија.	Општина Штип	382.100,00	36,3 м3	
		Уредување на плато пред Дом на Култура.	Општина Штип	115.594,00	70,1 м2	
		Пешачки пристап на ул Јајце и ул Лески.	Општина Штип	341.468,00	8,3 м3	
		Партерно уредување и изработка на паркинг и тротоар во нас Караорман.	Општина Штип	389.962,00	ЈП Стипион 2011	
		Санација на улица во индустриска зона Север.	Општина Штип	600.563,00	ЈП Стипион 2011	
		Изработка на тротоар на ул. Христијан Карпош.	Општина Штип	398.816,00	196 метри	
		Реконструкција на регионален пат Крупиште - Пробиштип	Фонд за патишта	430.000.000,00	Реконструирани 20 км	
1.3. Транспорт, комуникации и просторно планирање	1.3.4. Градење на функционално-просторни структури	„Подобри инфраструктура за подобри услови - Креирање на сообраќајно решение за надминување на сообраќајниот метеж во Источен плански регион“ Општина Штип	ЦРИПР, БРР, Општина Штип	17.696.392,00	Обезбедени 45 паркинг места, изградена платформа со улога на мост	
		Изработка на УРБАНА РЕВИЗИЈА 2020 ГОД. ЗА ОПШТИНА ПЕХЧЕВО	Општина Пехчево/Министерство за финансии/Светска банка	60,000.00	Резултат:Изработен документ - УРБАНА РЕВИЗИЈА 2020 за општина Пехчево Индикатор:Бр. на изработени стратешки документи	УРБАНА РЕВИЗИЈА е планирачка алатка на Светска банка за приоритизација на проблеми/проекти во најранливите заедници.Алатката е спроведена во рамки на проектот МСИП 2 имплементиран од страна на Министерството и финансиран од страна на Светска банка
		Урбанистички план за село Чифлик ТБ 82/2019 за период 2019/2029	Општина Пехчево		плански опфат 40,94	

Приоритет	Мерка	Назив на проектот	Носител/ Партнер	Буџет	Резултати/ Индикатори	Забелешки
1.3. Транспорт, комуникации и просторно планирање	1.3.4. Градење на функционално-просторни структури	Донесен ДУП - Винаца блок 18 дел 4	општина Винаца	N/A	0,611 ха	
		Мерка 322 Изработени УПС за села: Горни Подлог, Долни Подлог, Грдовци и Тркање општина Кочани, Чешиново, Мојанци и Облешево општина Чешиново - Облешево, Спиково, Умлена и Чифлик - Општина Пехчево, Цера и Дулица Македонска Каменица, Карбинци и Таринци одштина Карбинци	ЦРИПР, Општини Кочани, Чешиново - Облешево, Карбинци, Пехчево и Македонска Каменица	10.000.000,00	Усвоени 14 УПС	
		Изградба на нова, реконструкција и модернизација на постојната опрема за мерење на системот за јавно осветлување	АД Македонски Телеком	16.558.194,00	Обезбедување на оптимални техничко-технолошки услови со кои се обезбедува трајност на одделни делови и градбата во целина ,односно генерален ремонт на постројки, уреди, опрема и инсталации на системот за јавно осветлување.	
		Изградба на пешачки патеки на кеј на река Каменичка	општина Македонска Каменица	1.284.725,00	Доуредување на кеј на река Каменичка, партерно уредување, создавање услови за рекреација на граѓаните.	
		Канализациона мрежа на ул.,Даме Груев,,	Јавно претпријатие „Камена Река,,	55.00,00	Фекална канализациона мрежа во должина од 50 м	
		Атмосферска канализација	Јавно претпријатие „Камена Река,,	72.000,00	Атмосферска канализациоја - подрачје-паркинг стари згради должина 70 м	
		Атмосферска канализација	Јавно претпријатие „Камена Река,,	146.000,00	Атмосферска канализациоја - краци во должина од 140 м и крак на ул.,Церска,, во должина од 45 м	
		Реконструкција на кров на кино сала	Општина Пробиштип	2.301.562,00	Реконструиран кров	
		Атмосферска канализација	Јавно претпријатие „Камена Река,,	60.000,00	Атмосферска канализацијана ул.,Индустриска,, -должина 70 м	

Приоритет	Мерка	Назив на проектот	Носител/ Партнер	Буџет	Резултати/ Индикатори	Забелешки
1.3. Транспорт, комуникации и просторно планирање	1.3.4. Градење на функционално-просторни структури	Канализациона мрежа -н.м Стара Каменица	Јавно претпријатие „Камена Река,,	132.000,00	Фекална канализациона мрежа во должина од 250 м	
1.4. Поттикнување на развојот на подрачјата со специфични развојни потреби	1.4.1 Подобрување на сообраќајната и комуналната инфраструктура во местата кои се со специфични развојни потреби и нивно поврзување со најблиските урбани центри;	Асфалтирање на повеќе улици во селата	Општина Кочани	26.000.000,00	Асфалтирани улици во вкупна должина од 2,9 км.	АФПЗРР
		Дел од фекална канализација во с.Спанчево со пречистителна станица,	Министерство за транспорт и врски	21.996.310,65	2680 m	
		Фекална канализација с.Бања	Општина Чешиново-Облешево, Агенција за финансиска подршка	7.701.504,00	4900 m	
		Мерка 323 „Изградба на пристапен пат од с. Оризари до манастирот Пресвета Богородица - туристичка населба Добра Вода” Општина Кочани	ЦРИПР, АФПЗРР, Општина Кочани	15.296.671,00	изградени 1900 метра пат	
		Изведба на локален пат Шашаварлија – Кошево- Почивало - тампонирање	БРР и Општина Штип	2.600.000,00	Изградени 500 m	
		"Изградба на дел од локален пат во с. Љуботен"	АФПЗРР	1.073.648,00	Изградени 330 m	
		Изградба на дел од локален пат од с. Шашаварлија, с. Кошево до с. Почивало	АФПЗРР	24.866.816,00	Изградени 4000 m	
		Асфалтирање на повеќе улици во селата	Општина Пробиштип	4.907.442,00	Асфалтирани се две улици во нм. Долни Стубол и 3 улици во нм. Плешенци	

Приоритет	Мерка	Назив на проектот	Носител/ Партнер	Буџет	Резултати/ Индикатори	Забелешки
1.4. Поттикнување на развојот на подрачјата со специфични развојни потреби	1.4.1 Подобрување на сообраќајната и комуналната инфраструктура во местата кои се со специфични развојни потреби и нивно поврзување со најблиските урбани центри;	Реконструкција на пат до нм Стрмош	агенција за финансиска поддршка во земјоделие и рурален развој	1.068.987,00	Вадење на стар оштетен и поставување на нов асфалтен слој , комплет со канали банкени , пропусти на должина од 1750м	
		„Изградба на пристапни патишта за планинските населени места Вртешка, Кепекчелија и Калаузлија и нивно поврзување со регионален пат Р 2431” општина Карбинци	ЦРИПР, АФПЗРР, Општина Карбинци	19.780.321,00	Изградени 1600 метра пат	
1.4. Поттикнување на развојот на подрачјата со специфични развојни потреби	1.4.2 Подобрување на условите за живот и работа во местата со специфични развојни потреби.	Ревитализација на дел од некатегоризиран пат Русиново - м.в. Безгашчево	Општина Берово /АФПЗРР	774.906,00	500 метри рурален пат -макадам тампонирање и одводни пропусти	
		Набавка на опрема за собирање и транспортирање на комунален отпад	Општина Карбинци	1.297.818,00	трактор, тракторска приколка, мулчер	
		Реконструкција на Мултифункционален центар Зрновци	Општина Зрновци	3.315.000,00	Реконструирани 208м2 корисна површина	
		Изградба на ул„Александар Македонски”с.Чешиново, ул„Едвард Кардељ”с.Облешево,	Биро за регионален развој, Општина Чешиново - Облешево	2.686.698,00	338 m	
		Изградба на систем за третман на отпадни води во должина од 3325 метри во село Соколарци, Општина Чешиново-Облешево	ЦРИПР, БРР, Општина Чешиново - Облешево	16.000.000,00	Изградени 3325 м канализациона мрежа	
		Пристапен пат до земјоделски површини од Пекљани до м.в.Добрави	Општина Веница	1.284.265,00	Пробиен и тампониран пат 1,72 км	АФПЗРР
		Изведба на локален пат Шашаварлија – Кошево- Почивало - тампонирање	БРР и Општина Штип	2.600.000,00	Изградени 500 m	

Приоритет	Мерка	Назив на проектот	Носител/ Партнер	Буџет	Резултати/ Индикатори	Забелешки
1.4. Поттикнување на развојот на подрачјата со специфични развојни потреби	1.4.2 Подобрување на условите за живот и работа во местата со специфични развојни потреби.	"Изградба на дел од локален пат во с. Љуботен"	АФПЗРР		Изградени 330 m	
		Изградба на дел од локален пат од с.Луковица до с.Косевица	општина Македонска Каменица	14.093.427,00	Изградба на локален пат во должина од 545 м с.Луковица-с.Косевица	
		Изградба на дел од локални патишта во повеќе мсета со специфични развојни потреби	општина Македонска Каменица	13.528.177,00	Изградба на локални патишта во вкупна должина од 2 км	
		Асфалтирање на улици во рурални средини	општина Пробиштип	4.907.442,00	Асфалтирани се две улици во нм. Долни Стубол и 3 улици во нм. Плешенци	
		Изградба на дел од локален пат од с. Шашаварлија, с. Кошево до с. Почивало	АФПЗРР		Изградени 4000 m	

СЦ 2. Современо и квалитетно образование, здравство и социјални дејности

Приоритет	Мерка	Назив на проектот	Носител/ Партнер	Буџет	Резултати/ Индикатори	Забелешки
2.1. Подобрување на просторните услови и опременоста на училиштата во регионот	2.1.1. Реконструкција и изградба на згради за училишта, училишни и студентски домови	Реконструкција на опожарен дел од училишната зграда во село Крупиште	Носител: Министерство за образование и наука Партнер: општина Карбинци	3.919.577,00	Реконструирано ПОУ Крупиште	
		Набавка на опрема и уреди за замена на неколкошки системи за греење во јавни објекти	Носител: Влада на РСМ Партнер: општина Карбинци	305.620,00	Набавени 5 Инвертер клима уреди за затоплување на ПОУ Стар Караорман	
		Имплементација на Акциониот план за Роми за 2020 год. во општина Пехчево	Општина Пехчево/Министерст во за локална самоуправа	177,702,00	Набавен инвентар и нагледни средства	Набавениот инвентар и нагледни средства се за потребите на ООУ "Ванчо Китанов" Пехчево и ПУ на ООУ "Ванчо Китанов" во с.Црник
		Реконструкција на Мулти културниот центар	ЦРИПР/ Општина Кочани	16.109.000,00	Реконструирана зграда	INTEREG IPA СВС
		ЕЕ фасада на ОУ Малина ПопИванова	Општина Кочани	1.500.000,00	ЕЕ фасада на училиштето со површина од 900 м ²	Влада на РСМ Програма за намалување на аерозагадување-енергетска ефикасност
		Реконструкција на подовите во ОУ Св.Кирил и Методиј	Општина Кочани	1.200.000,00	Сменето 895 м ² подови	УСАИД
		Реконструкција на кров во ОУ Никола Парапунов с.Драгобраште	Општина Винаца	1.000.000,00	Реконструиран кров	
		Реконструкција санитарни јазли во ПУ Гоце Делчев , с.Јакумово	ОУ Гоце Делчев - Винаца	N/A	реконструирани санитарни јазли	
		Реконструкција на санитарни јазли во ПУ ИСТИбање , Гоце Делчев	ОУ Гоце Делчев - Винаца	N/A	реконструирани санитарни јазли	
		Реконструкција на санитарни јазли во ОУ Гоце Делчев	ОУ Гоце Делчев - Винаца	1.350.000,00	реконструирани санитарни јазли	
		Замена на кров во ОУ Гоце Делчев - Винаца	МОН , општина Винаца	9.320.000,00	заменет кров	
		фотоволтаици во ОУ Гоце Делчев подрачно училиште Три Чешми	ЛАГ Плачковица и АФПЗРР		Поставување на фотоволтаици	
		ЕЕ во во Детска Градинка Астибо клон Сончогледи	Срекретаријат влада на РМ	850.000,00	Замена на прозорци	
Замена на столарија и санација на трибините во спортската сала во ООУ „Св.Кирил и Методиј„ДЕЛ-1	општина Македонска Каменица	1.395.217,00	Целосна реконструкција и санација на трибините во спортската сала	Завршна фаза од целокупниот проект - Реконструкција на спортскат сала при ООУ „Св.Кирил и Методиј		

Приоритет	Мерка	Назив на проектот	Носител/ Партнер	Буџет	Резултати/ Индикатори	Забелешки
2.1. Подобрување на просторните услови и опременоста на училиштата во регионот	2.1.1. Реконструкција и изградба на згради за училишта, училишни и студентски домови	Замена на столарија и санација на трибините во спортската сала во ООУ „Св.Кирил и Методиј„ДЕЛ-2	општина Македонска Каменица	415.971,00	Целосна реконструкција и санација на трибините во спортската сала	Завршна фаза од целокупниот проект - Реконструкција на спортската сала при ООУ „Св.Кирил и Методиј
		Демонтажа и монтажа на нови грејни тела -радијатори - ООУ „Св.Кирил и Методиј„	Блок дотација-Министерство за финансии	1.423.170,00	Замена на старите радијатори со нови при ООУ „Св.Кирил и Методиј„	
		Набавка на преносни компјутери лаптоп	Блок дотација-Министерство за финансии	1.423.170,00	Набавка на 60 (шеесет) преносни компјутери	
		Набавка на спортски семафор-ООУ „Св.Кирил и Методиј„	Блок дотација-Министерство за финансии	172.162,00	Набавен Семафор	
		Набавка на кошаркарски табли-ООУ „Св.Кирил и Методиј„	Блок дотација-Министерство за финансии	172.162,00	Набавени кошаркарски табли	
		Набавка на автоматска машина за чистење на подови-ООУ „Св.Кирил и Методиј„	Блок дотација-Министерство за финансии	212.400,00	Набавена Машина	
		Поставување на варијолајт завеси во училници-ООУ „Св.Кирил и Методиј„	Блок дотација-Министерство за финансии	196.873,00	Поставени завеси	
		Набавка на телевизори -2(два)-ООУ „Св.Кирил и Методиј„	Блок дотација-Министерство за финансии	58.838,00	Набавени 2 ТВ	
		Набавка на 3(три) персонални компјутери -СОУ „Миле Јаневски-Џингар„	Блок дотација-Министерство за финансии	63.000,00	Набавени 3 РС	
		Набавка и монтажа на 2 (две) ПВЦ врати-СОУ „Миле Јаневски-Џингар„	Блок дотација-Министерство за финансии	58.528,00	2 ПБВ Врати	
		Набавка и монтирање на ролетни-венецијанки-СОУ „Миле Јаневски-Џингар„	Блок дотација-Министерство за финансии	59.000,00	Поставени ролетни	
		Изградба на бекатон патека-СОУ „Миле Јаневски-Џингар„	Блок дотација-Министерство за финансии	57.683,00	Изградена Патека	
		Набавка на интерактивна табла-СОУ „Миле Јаневски-Џингар„	Блок дотација-Министерство за финансии	51.900,00	Набавена интерактивна табла	
2.2.Подобрување на условите во здравствените установи во регионот	2.2.1. Модернизација на постојните и изградба на нови здравствени објекти посебно на оние во руралните делови на регионот	Мобилни амбуланти за помош на лица од ранливите категории	Општина Кочани	1.200.000,00	Ангажирани 7 стручни лица во 2 мобилни амбуланти	Министерство за здравство и МТСП

Приоритет	Мерка	Назив на проектот	Носител/ Партнер	Буџет	Резултати/ Индикатори	Забелешки
2.2.Подобрување на условите во здравствените установи во регионот	2.2.1. Модернизација на постојните и изградба на нови здравствени објекти посебно на оние во руралните делови на регионот	Изградба на дом за стари лица во склоп на здравен дом	Министерство за здравство	55.350.000,00	Извршена реконструкција и адаптација на дел од здравен дом за потребите на домот за страи лица	Министерство за здравство и МТСП
	2.2.2. Економско искористување на опремата и знаењето во здравството за привлекување на пациенти од странство					
2.3. Подобра социјална инклузија на сите ранливи категории население	2.3.1. Задоволување на потребите на регионот во доменот на современа детска заштита и училишна инклузија	Општокорисна работа	Општина Кочани	297.000,00	Ангажирање на 5 невработени лица за работа со стари и изнемоштени лица	УНДП
		Изградба на нова детска градинка во м.в. Драчевик	Општина Кочани	60.000.000,00	Изграден нов објект со капацитет од 120 деца	средствата се преку МТСП (реализацијата е во тек)
		Здрави деца - сигурна иднина (иновативен проект)	ЦРИПР	1.038.500,00	Опреди 3 сензорни соби во Штип, Кочани и Делчево, Обучени 12 наставници за работа во сензорните соби Обучени 120 наставници за користење на сензорните соби	
		ОКР 2019/2020 траеше од септември 2019 до април 2020	UNDP, Општина Штип	576.000,00	Ангажирани беа 10 невработени лица: 3 образовни асистенти, 4 негователки во градинка, 1 психолог во Аутизам, 1 мед. сестра во Аутизам и 1 Физиотерапевт во Дневен центар Ново Село;	УНДП учествуваше со 460.800 денари и Општина Штип со 115.200 денари
		Изградба на парк за млади -Скејт парк" Младост"	Општина Македонска	1.736.506,00	Збогатување на социјалната содржина на територија на општината. Опредмување на современо катче за деца и млади за спортско-рекреативни содржини.	

Приоритет	Мерка	Назив на проектот	Носител/ Партнер	Буџет	Резултати/ Индикатори	Забелешки
2.3. Подобра социјална инклузија на сите ранливи категории население	2.3.1. Задоволување на потребите на регионот во доменот на современа детска заштита и училишна инклузија	Креирање можности за работа за сите	УНДП	168.000,00	Ангажирање на 7 невработени лица за период од 2(два) месеци за обезбедување услуги за поддршка на стари и изнемоштени лица, лица со попреченост и други ранливи категории	Обезбедување услуги на 90 лица-директни корисници, како одговор за справување со Covid 19
		Меморандум за соработка - ангажирање на стручни лица за потребите на Дневниот центар за згрижување на лица со посебни потреби	Министерство за труд и социјална политика, Меѓуопштински центар за социјална работа-Делчево и општина Македонска Каменица	552.000,00	Ангажирање стручен кадар за потребите на Дневен центар за згрижување на лица со посебни потреби	Ангажирање на логопед, социјален работник и две негователки за потребите на Дневен центар -М.Каменица
		ОКР СДЦ Реангажирање, траеше 2 месеца април 2020 и мај 2020 Испорачувачи на сервисни услуги на стари и изнемоштени лица, лица со инвалидитет и лица со попреченост в надвор од домот - МОБИЛНИ ТИМОВИ	UNDP, Општина Штип	192.000,00	Реангажирање 8 лица	
		Прокреирање на хумани вредности	УНДП	243.000,00	Ангажирање на 9 невработени лица за период од 2 (два) за обезбедување услуги за поддршка на стари и изнемоштени лица, лица со попреченост и други ранливи категории	Целокупниот проект е во времетраење од 6 (шест) месеци и го опфаќа периодот од 09/2019-02/2020 во вкупен износ од 486.000,00 денари
		Активности со корисниците во Дневниот центар за деца со телесна или ментална попреченост и учениците кои учат во посебната паралелка при ООУ Браќа Миладиновци	Општина Пробиштип	53.100,00	Оваа активност е реализирана со 53.100 денари за лични подароци за секое дете (зимска јакна).	средствата се преку МТСП (реализацијата е во тек)
		Еднократна финансиска помош по однос на поднесено барање од лица во социјален ризик	општина Пробиштип	377.500,00	доделени се средства на над 50 граѓани	
		Обезбедување на социјални пакети на лица во социјален ризик (корисници на ППП и СПМ)	општина Пробиштип	465.000,00	обезбедена е парична помош за секое новороденче во вредност од 5000 денари	

Приоритет	Мерка	Назив на проектот	Носител/ Партнер	Буџет	Резултати/ Индикатори	Забелешки
2.3. Подобра социјална инклузија на сите ранливи категории население	2.3.1. Задоволување на потребите на регионот во доменот на современа детска заштита и училишна инклузија	Еднократна парична помош за секое новороденче по 5000 денари	Општина Пробиштип	465.000,00	Еднократна парична помош за 93 новороденчиња	
		Остварување на право на партиципација во ЈОУДГ „Гоце Делчев“ Пробиштип	Општина Пробиштип	150.000,00	Остварено право на партиципација за деца запишани во ЈОУГ „Гоце Делчев“ пробиштип од -самохрани родители -деца со посебни потреби	
		Новогодишни пакетчиња за децата запишани во ЈОУДГ „Гоце Делчев“ Пробиштип	Општина Пробиштип	54.000,00	По повод новогодишните празници од страна на Градоначалник пакетче на секое дете во детската градинка	
		Активност со лицата со оштетен вид	Општина Пробиштип	60.000,00	Ослободување на месечна сметка за вода (12 лица)	
		Програма Општинско корисна работа -Зголемени услуги –Еднакви можности за сите	Општина Пробиштип	Склучен договор со ундп реализирани 93.600,00ден Сопствено учество 80.100,00ден Склучен договор со ундп реализирани 93.600,00ден Сопствено учество 80.100,00ден	Вклучување на тројца образовни асистенти во наставен процес за работа со ученици вклучени во инклузивно образование во ООУ „Браќа Миладиновци“ Пробиштип. Програма поддржана од страна на УНДП А се реализира во соработка со Центар за вработување и Центар за социјална работа Пробиштип	УНДП
		Адаптација и санирање на ентериерното уредување во ОЈУГД “Вера Циривири Трена“ клон “Пчелка,..	МТСП и Општин Штип		Санирање на ентериерното уредување во ОЈУГД “Вера Циривири Трена“ клон “Пчелка,..	
2.3. Подобра социјална инклузија на сите ранливи категории население	2.3.2.Побрување на грижата за стари лица во регионот	Третата ламела од Домот за стари лица „д-р. Иван Влашки“ во Берово	ЦРИПР/ Швајцарската агенција за развој и соработка и Министерството за локална самоуправа со кофинансирање од Општина Берово.	6.873.571,00	10 нови легла проширен капацитет, вкупно 39 легла	3.505.143 од SDC, 3.368.427 од МЛС и 426.908 денари од Општина Берово

Приоритет	Мерка	Назив на проектот	Носител/ Партнер	Буџет	Резултати/ Индикатори	Забелешки
2.3. Подобра социјална инклузија на сите ранливи категории население	2.3.2.Побрување на грижата за стари лица во регионот	За инклузивна општина Пехчево 2020 - 2021 год.	Општина Пехчево/УНДП	504.000,00	10 ангажирани невработени лица 150 крајни корисници - стари лица од Пехчево , с.Чифлик и с.Умлена	I компонента - Сервис за помош во домот за возрасни, стари и изнемоштени лица, односно за лица со намален функционален капацитет во остварувањето на секојдневните потреби во Пехчево, с.Чифлик и с.Умлена II компонента - Општински Центар за донации III компонента - Општински Центар за заштита на децата
		Адаптација и санирање на ентериерното уредување во ОЈУГД "Вера Циривири Трена" клон "Пчелка,,"	МТСП и Општин Штип		Санирање на ентериерното уредување во ОЈУГД "Вера Циривири Трена" клон "Пчелка,,"	
		За инклузивна општина Пехчево СДЦ 2020 - 2021 год.	Општина Пехчево/УНДП	189.000,00	3 ангажирани невработени лица (Роми) 50 крајни корисници - стари лица од с.Црник	I компонента - Сервис за помош во домот за возрасни, стари и изнемоштени лица, односно за лица со намален функционален капацитет во остварувањето на секојдневните потреби во с.Црник
	2.3.3. Изградба на центри за згрижување и повремени престој на лица, дом за сместување на лица бездомници, народна кујна за социјални случаи	Изградба на објекти за преселба на ромските семејства кои живеат во старата касарна	Општина Кочани	23.750,00	Изградени 7 објекти по 4 клетки (28 стана) за ромски семејства	Влада на РСМ преку стратегија за ромите и општина Кочани (во тек е реализација)
		Опремување на сензорна соба во склоп на Дневен центар за лица со посебни потреби	општина Виница,МТСП	800.000,00		во тек
		Изградба на социјални станови	Влада		/	Во крајна фаза на изградба е социјална зграда за над 35 семејства

СЦ.3 Сочувана и унапредена животна средина

Приоритет	Мерка	Назив на проектот	Носител/ Партнер	Буџет	Резултати/ Индикатори	Забелешки
3.1. Регионално управување со комуналниот цврст отпад	3.1.1. Воспоставување на регионално управување со отпадот и подобрување на постојното управување со отпадот	Јавни работи –СДЦ компонента се реализираше програмата за Јавни работи –СДЦ компонента, а во контекст за справување и превенција од Ковид-19 (коронавирус).	УНДП, МТСП, АВРМ и Швајцарската агенција за договор и соработка и општина Штип	35.200,00	ангажирани 4 лица во работата на ЈП Исар, за период од 1 месец	
		Јавни Работи	АВРМ и Општина Штип	174,400.00	20 невработени лица за период од еден месец	Општината учествуваше со 34,880.00 денари, а учеството на Центарот за вработување беше 139,520.00 денари
		Специјално возило за смет -	Министерство за животна средина и просторно планирање	4.987.650,00	Специјално возило IVECO	
		Изработка на техничка документација за пречистителни станици за фекални и отпадни води во н.м Стара каменица	Министерство за животна средина и просторно планирање	1.200.000,00	Техничка документација	
3.2. Заштита на водните ресурси	3.2.1. Подобрување на водоснабдувањето	Реконструкција на водоводна линија на ул.Даме Груев во Берово	Општина Берово/МЖСПП	1.240.605,98	Водоводна линија во должина од 339 метри	
		ИЗГРАДБА НА ВОДОВОДНА МРЕЖА НА ДЕЛ ОД УЛ.ПРОХОР ПЧИНСКИ ВО БЕРОВО	Општина Берово/Совет на Европа	1.319.404,02	Должина на водоводна мрежа од 551 метар, пропратни елементи шахти и пумпи за притисок	Проект ROMACTED
		Подобрување на водоснабдувањето на населено место Аргулица	Општина Карбинци	294.386,00	Изработен на истражно-експлоатационен бунар со длабочина 28 метри Ф 350 мм.	
		Опрема за подобрување на водоснабдувањето во Општина Карбинци	Општина Карбинци	583.741,00	Набавени потопни пумпи со електромотори и Табли за автоматска работа на пумпите	
		Изградба на канализациона мрежа	Општина Кочани	12.996.346,15	Изградена канализациона мрежа во должина од 4.000 м	Буџет на Општина Кочани
		Изградба на водоводна мрежа	Општина Кочани	1.596.738,24	Изградена водоводна мрежа во должина од 2.000 м	Буџет на Општина Кочани
		Реконструкција на водоводни линии во Веница и населени места	Општина Веница	740.867,00	1,675 км	

Приоритет	Мерка	Назив на проектот	Носител/ Партнер	Буџет	Резултати/ Индикатори	Забелешки
3.2. Заштита на водните ресурси	3.2.1. Подобрување на водоснабдувањето	Набавка и испорака на водоводни и канализациони црева и цевки за потребите на општината	општина Македонска Каменица	1.243.047,00	Подобрување на постојната инфраструктура	
		Дислокација на водовод на ул., Даме Груев,,	Јавно Претпријатие „Камена Река,,	55.000,00	Водовод во должина од 180 м	
		Реконструкција на пумпна станица	Јавно Претпријатие „Камена Река,,	1.660.786,00	Реконструкција на пумпна станица во базенти за пивка вода-градско подрачје М.каменица	
		Изградба на секундарни водоводни мрежи во нас. Балканска и нова водоводна линија крак до с. Чардаклија	Општина Штип	27.983.042,00	Изградени 700 .	
3.2. Заштита на водните ресурси	3.2.2. Заштита на површинските и подземните води	Изградба на колектор за фекална канализација за село Будинарци	Општина Берово/МЖСПП	4.156.975,98	Колектор во должина од 1103 метри	
		Доизградба на отворен канал во село Будинарци - РЕГУЛАЦИЈА НА ДЕЛ ОД КОРИТО НА ОТВОРЕН КАНАЛ/ДОЛ ВО Н.М. БУДИНАРЦИ – ОПШТИНА БЕРОВО	Општина Берово	1.399.999,20	Должина од 348 м	
		Изградба на фекална канализација со пречистителна станица во село Козјак	Носител: Министерство за транспорт и врски Партнер: општина Карбинци	11.518.347,00	Изградена пречистителна станица	
		Регулација на дел од Кочанска река	Општина Кочани	10.614.838,00	Регулирано речно корито во должина од 451 м	Грант преку МСИП 2 (во тек е реализација)
		Изградба на крак на канализациона мрежа на ул Скопска , сЗрновци	општина Зрновци	1.467.070,00	Изграден крак во должина од 500м	
		регулација на Градечка река	Општина Веница	14.000.000,00	регулација на речно корито	
		Атмосферска канализација на ул. Широк Дол Балканска и Брака Даневи.	Општина Штип	902.046,00	ЈП Стипион 2011	
		Изградба на канализациона мрежа за населено место Русиново – крак 4, крак 5 и Реконструкција на улица „4“ во село Русиново	Општина Берово	3.467.337,96	канализациона мрежа во должина од 170 метри	

Приоритет	Мерка	Назив на проектот	Носител/ Партнер	Буџет	Резултати/ Индикатори	Забелешки
3.3. Одржливо користење на енергијата	3.3.1. Искористување на потенцијалите за производство на енергија од обновливи извори	Воведување на енергетска ефикасност во јавните објекти	Носител: ЛАГ Плагковица, Партнер: општина Карбинци	300.000,00	Проектирање, монтажа и ставање во функција на 5 kW фотоволтаичен систем за производство на електрична енергија на кровната површина на ЈОУДГ КОКИЧИЊА с. Таринци	
		Воведување на енергетска ефикасност во јавните објекти	Носител: ЛАГ Плагковица, Партнер: општина Карбинци	300.000,00	Проектирање, монтажа и ставање во функција на 5 kW фотоволтаичен систем за производство на електрична енергија на кровната површина на ЈОУДГ КОКИЧИЊА с. Таринци	
	3.3.2 Намалување на потрошувачката на енергија	Програмата за намалување на аерозагадувањето за 2020 година - енергетска ефикасност реконструкција на кров во ПУ Митрашинци	Општина Берово/ Општина Берово/Влада на РСМ-Генерален секретаријат и ПУ во С. Митрашинци	1.200.000	ПУ во С. Митрашинци при ООУ Дедо Иљо Малешевски,	Влада на РСМ –Генерален секретаријат 1.200.000 остатокот од ООУ ДИМ
		Програмата за намалување на аерозагадувањето за 2020 година - зелени површини	Општина Берово/Влада на РСМ-Генерален секретаријат	210.000,00	Уредена дворна површина од 1920 м2 во ООУ Никола Петров Русински. С. Русиново со тревна површина, двореди плодородни и хортикултурни дрвја, зелени сидови -огради, ароматични билки и сл.)	Влада на РСМ –Генерален секретаријат
		Програмата за намалување на аерозагадувањето за 2020 година - опрема	Општина Берово/Влада на РСМ-Генерален секретаријат	800.000,00	Набавени 15 печки на пелети за Подрачните училишта во	Влада на РСМ –Генерален секретаријат
		Проект за енергетска ефикасност преку замена на врати во општинска зграда Пехчево	Општина Пехчево	700.000,00	Заменети дотраени дрвени врати и заменети со пластична столарија	Програма за намалување на аерозагадувањето за 2020 год. - Енергетска ефикасност Генерален Секретаријат на Влада на Македонија
		Клима уреди во ОУ Кочо Рацин , сБлатец	Општина Веница, Генерален секретаријат	1.000.000,00	поставени 19 клима уреди	
		Клима уреди за ПУ с.Градец, ПУ с.Лески , ОУ Славчо Стојменски	Општина Веница, Генерален секретаријат	N/A	поставени 15 клима уреди	
		Програмата за намалување на аерозагадувањето	Општина/Влада на РСМ-Генерален секретаријат	1.200.000	направена е промена на прозорци и врати во детска градинка Злетово	

Приоритет	Мерка	Назив на проектот	Носител/ Партнер	Буџет	Резултати/ Индикатори	Забелешки
3.3. Одржливо користење на енергијата	3.3.2 Намалување на потрошувачката на енергија	Програмата за намалување на аерозагадувањето за 2020 година - зелени површини	Влада на РСМ- Генерален секретаријат	300.000,00	Уредена е повшина околу 1000 метри квадратни во детска градинка	
		Програмата за намалување на аерозагадувањето за 2020 година - опрема	Општина Влада на РСМ-Генерален секретаријат	1.500.000,00	Набавени се инвертер клими за потребите на основното училиште браќа Миладиновци	Влада на РСМ –Генерален секретаријат
		промена на прозорци во подрачноучилиште Димитар Влахов	Општина Пробиштип	2.000.000,00	Заменети дотраени дрвени врати и заменети со пластична столарија	
3.4. Климатски промени и заштита на биодиверзитетот	3.4.1 Зачувување на биолошката разновидност	Прогасување на заштитено подрачје дел од Осоговски Планини	ЦРИПР, МЕД, ФармахеМ, МЖСПП		Заштитени 48000 ха	
	3.4.2. Климатски промени	Намалување на аерозагадувањето преку Реконструкција и хортикултурно уредување на зелени површини	Носител: Влада на РСМ Партнер: општина Карбинци	314.000,00	Уредена зелена површина - двор на ЈОУДГ Кокичиња-с.Таринци во површина од 2100 м²	
		Проект за ревитализација на зелени површини во Пехчево	Општина Пехчево	170.000,00	Засадени парковски и др. садници - 420 парч.	Програма за намалување на аерозагадувањето за 2020 год. - Зелени површини Генерален Секретаријат на Влада на Македонија
		Проект: За почисто Пехчево	Општина Пехчево/АВРМ	84.480,00	Времено ангажирани 12 невработени тешковработливи лица за изведување на Јавни работи	Програма за Јавни работи 2020 на АВРМ
		Проект за уредување на зелени површини	Општина Пробиштип	300.000,00	Детектирани се локации каде е потребно да се притапи кон уредување, реализирано е пошумување со над 300 садници и растенија на различни локации	

СЦ.4 Создадени услови за организирано и поврзано искористување на капацитетите за земјоделски и рурален развој

Приоритет	Мерка	Назив на проектот	Носител/ Партнер	Буџет	Резултати/ Индикатори	Забелешки
4.1 Создавање на инфраструктурни и други поврзани услови за земјоделски и рурален развој на регионот	4.1.2. Креирање на услови за зголемување на инвестициите во земјоделството	„Подобрување на руралната патна инфраструктура преку изградба на пристапни патишта во подрачјата со земјоделска дејност и обработлива површина во Источен плански регион“	ЦРИПР, МЗШВ, Општина Чешиново- облешево, Општина Зрновци	1.851.715,00	Изградени 2.08 км земјен пат, поврзани 1000 ха земјоделско земјишта	

СЦ.5 Источниот регион е туристичка дестинација позната по разновидната понуда на селективните видови на туризам

Приоритет	Мерка	Назив на проектот	Носител/ Партнер	Буџет	Резултати/ Индикатори	Забелешки
5.1 Развој на селективни видови на туризам (планински, рурален, културен и спа туризам)	5.1.3 Подобрување на туристичката инфраструктура	„Збогатување на туристичка понуда со партерно уредување со поставување на урбана опрема на Црнодолски водопади“ Општина Пехчево	ЦРИПР, БРР, Општина Пехчево	6.530.181,00	Изградена патека во должина од 886 м, 4 летниковци, платформа од 25м2	
		Изградба на патот до манастирот Добра Вода	ЦРИПР/Општина Кочани	15.296.671,00	Влезна капија	АФПЗРР
		Изградба на патот Крушка до валавниците	Општина Кочани	12.931.389,00	Асфалтиран пат во должина од 1.9 км	АФПЗРР
		Планински велосипедски рај	Општина Кочани	36.499.308,00	Изградени велосипедски патеки во должина од 35 км и реконструиран планинарски дом	PLRC (во тек е реализација)
		Реконструкција на ски лифтовите на Пониква	ЦРИПР/Општина Кочани	5.292.000,00	Реконструирани 2 ски лифта во должина од 700 м	SDC и МЛС
		Реконструкција на регионалниот пат до Пониква	Општина Кочани	102.658.537,00	Реконструирани 20 км пат	ЈП за државни патишта
		„Културен мост низ вековите“ Конзерваторски работи на црква Св. Власие, пристап и осветлување	ИПА, ЦРИПР, Музеј Штип	5.700.000,00	Изградени 80% од црквата	
		Изградба на регионален туристичко-научен музеј за ретки минерали во Пробиштип	ЦРИПР, Општина Пробиштип, БРР	9.191.742,00	Изграден музеј на ретки минерали со површина од 108 м2	
		Реконструкција на ски лифтовите на Пониква (инвестициски проект)	ЦРИПР, СДЦ, МЛС, Општина Кочани	2.800.000,00	Реконструирање на 2 ски лифта	
		Нашето заедничко минато - патека за заедничка иднина Културен мост низ вековите Реконструкција на мултикултурен центар во Кочани	ЦРИПР, ИПА,	16.051.000,00	Реновирано Кино	
	5.1.4 Обезбедување на информации, сигнализација и визуализација на туристички атракции	Мапирање на планинарски патеки до природни и културно-историски знаменитости	Општина Карбинци	1.719.111,00	Инсталирани: 4 билборди со прегледна туристичка карта на Општина Карбинци, 30 попатни информации на патот (туристички атракции во Општина Карбинци) со табели и над 30 патокази за 8 патеки за пешачење до туристичките атракции на планината Плачковица.	

Приоритет	Мерка	Назив на проектот	Носител/ Партнер	Буџет	Резултати/ Индикатори	Забелешки
5.2. Зајакнување на институционалните и човечки капацитетите за развој во туристичкиот сектор	5.2.1 Едукација, обуки, размена на искуства и позитивни примери во туризмот					
	5.2.4 Создавање клима за јавно – приватно партнерство	Договор за Јавно приватно партнерство за давање на енергетски услуги на јавно советлување.	1. АД Македонски Телеком 2. Електроват Доо	28.733.610,00	Поставување на нов-модернизиран систем за јавно осветлување со цел намалување на потрошувачката на електрична енергија и подобрување на нивото на осветленост. Отплатата од страна на јавниот партнер ќе се врши од енергетските зашледи.	Овој договор е доделен на ЕСКО- согласно сите соодветни законски регулативи. Во постапката за избор на ЕСКО е избран понудувачот АД Македонски Телеком и Електроват Доо Белград
Седници на Совет на Источен плански регион						
Центарот за развој на Источен плански регион во текот на 2020 година, подготви материјали и организираше 7 (седум) редовни седници на Советот за развој на Источниот плански регион						
* Средства од вкупниот буџет на проектот кои припаѓаат на Центарот за развој на Источен плански регион или на некоја од општините во склоп на регионот						

Изработил: Емил Василев



Центар за развој на Источен плански регион

Раководител

Зуица Ангелова


